



СЛУ НА СОЦИЈАЛИСТИ

Издание: 31 март 1986
Белград

Број: 227
Год: 1986

2

4

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Понеделник, 31 март 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 17

ГОД. XLII

Цена на овој број е 160 динари. – Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

227.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ПЧЕНИЧНИОТ ЛЕБ

1. Организациите на здружен труд кои се занимаваат со производство на леб и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните (иматели на дуќани) постојните цени на пченичниот леб кои се формирани според прописите и кои се применувани на пазарот до денот на влегувањето на оваа одлука во сила, можат да ги зголемат до 10%.

2. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за начинот на формирање на цените на пченичниот леб („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/85).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 80
27 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

228.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРОМЕТ НА ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ НА МАЛО

1. Организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓаните, можат на цените на пченичниот леб, формирани во согласност со одредбите на Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цените на пченичниот леб („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/86), за покритие на трошоците за промет на пченичниот леб на мало да го пресметаат апсолутниот износ за покритие на трошоците за промет на лебот затечен на денот на влегувањето на оваа одлука во сила.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 81
27 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

229.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО И КРУПИЦАТА (ГРИЗОТ)

1. Организациите на здружен труд кои произведуваат брашно можат да ги формираат цените на пченичното брашно и на крупицата (гризот) така што највисокото ниво на цените да изнесува, и тоа за:

Дин/kg

1) пченично брашно тип „850“	60,75
2) пченично брашно тип „500“	67,50
3) крупица (гриз) тип „400“	68,65

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во превозното средство, паритет Нови Сад.

3. Цените на мешаното брашно се формираат сразмерно со учеството на одделните типови брашно и крупица (гриз) од точка 1 на оваа одлука по цените од таа точка и сразмерно со учеството на другите компоненти во мешаното брашно, по цените формирани во согласност со прописите.

4. Во цените од точка 1 на оваа одлука не е пресметана вредноста на амбалажата.

Организациите на здружен труд кои произведуваат брашно и организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз), на име посебни трошоци за ситно меко пакување на пченично брашно во кеси од хартија и сл. извршено на индустриски начин, можат на цените од точ. 1 и 3 на оваа одлука да за сметаат, и тоа за:

Динари

1) пакување од 1 kg	8,85
2) пакување од 2 kg	13,30
3) пакување од 3 kg	17,05
4) пакување од 5 kg	22,55
5) пакување од 10 kg	28,00

5. Организациите на здружен труд кои произведуваат брашно и крупица (гриз) цените на пченичното брашно и на крупицата (гриз) затечени на залихи можат да ги зголемат, и тоа за:

Дин/kg

1) пченично брашно тип „850“	5,15
2) пченично брашно тип „500“	7,10
3) крупица (гриз) тип „400“	6,05

Организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот

текст: иматели на дуќани) кои се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз) цените на пченичното брашно и на крупицата (гризот) во прометот на големо односно на мало, кои се затечени на залихи, можат да ги зголемат така што во набавната цена да го пресметаат износот од став 1 на оваа точка.

6. Организациите на здружен труд и иматели на дуќани кои се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз) ќе ги попишат сите количини на пченично брашно и крупица (гриз) затечени на ден 31 март 1986 година, како и сите количини на тоа брашно и крупица (гриз) што до тој ден на тие организации и иматели на дуќани им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат).

7. Организациите на здружен труд и имателите на дуќани кои се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз) ги пресметуваат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, разликите во цената од точка 5 на оваа одлука за сите попишани количини на пченично брашно и крупица (гриз) и тие разлики можат да се користат во согласност со прописите на републиките и автономните покраини.

Имателите на дуќани кои се занимаваат со промет на пченично брашно и крупица (гриз) попишаните количини на пченично брашно и крупица (гриз) ќе му ги пријават на надлежниот орган на општината на чија територија ја вршат дејноста.

8. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила престанува да важи одредбата на точка 6 од Одлуката за определување на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/85).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 82
20 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

230.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ОДНОСНО НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ

1. Организациите на здружен труд за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај (во натамошниот текст: организациите за ПТТ сообраќај) можат цените за услугите во внатрешниот поштенски и телефонски сообраќај да ги формираат при постојните услови на продажбата така што највисоките цени на услугите да изнесуваат, и тоа за:

	Динари
1) обично писмо, со маса до 20 g	20,00
2) обично писмо, со маса преку 20 g до 50 g	30,00
3) обично писмо, со маса преку 50 g, а најмногу до 2 kg за секои 50 g или за дел од таа маса, цената од одредбата под 2 на овој став се зголемува за	4,00
4) стандардизирано писмо, со маса до 20 g	20,00
5) судско писмо и писмо по управна и прекршочна постапка со маса до 20 g	20,00

	Динари
6) судско писмо и писмо по управна и прекршочна постапка со маса преку 20 g до 50 g	30,00
7) судско писмо и писмо по управна и прекршочна постапка, со маса преку 50 g, а најмногу до 2 kg за секои 50 g или за дел од таа маса, цената од одредбата под 6 на овој став се зголемува за	4,00
8) обична поштенска картичка	15,00
9) стандардизирана поштенска картичка	15,00
10) препорачано писмо, со маса до 20 g	32,00
11) препорачано писмо, со маса преку 20 g до 50 g	46,00
12) препорачано писмо, со маса преку 50 g, а најмногу до 2 kg, за секои 50 g или за дел од таа маса, цената од одредбата под 11 на овој став се зголемува за	7,00

2. Организациите за ПТТ сообраќај можат цените формирани според прописите до 31 декември 1985 година да ги зголемат, и тоа:

1) за вредносно писмо, со маса до 20 g	10,00 динари
2) за вредносно писмо, со маса преку 20 g до 50 g	15,00 динари
3) за вредносно писмо, со маса преку 50 g, а најмногу до 2 kg, за секои 50 g или за дел од таа маса, цената од одредбата под 2 на овој став се зголемува за	2,00 динари
4) за пренос на пакети	до 50%
5) по телефонскиот импулс до месниот и меѓумесниот сообраќај	0,35 динари

3. Во цената на телефонскиот импулс е содржан износот од 0,50 динари по импулс за финансирање на изградбата на Коаксиалниот кабелски систем за пренос „Централ”, што организациите за ПТТ сообраќај се должни да го уплатуваат на посебна сметка кај службата на општествено-книговодство во републиката, односно во автономната покраина, најдоцна до 20 во месецот за претходниот месец.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата на точка 9 од Одлуката за определување на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/85) во делот кој се однесува на цените на услугите што се регулираат со оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 83
27 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
227. Одлука за утврдување на највисокото ниво на цените на пченичниот леб — — — — —	457
228. Одлука за утврдување на износот за покритење на трошоците за промет на пченичниот леб на мало — — — — —	457
229. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на пченично брашно и крупицара (гризот) — — — — —	457
230. Одлука за определување на највисоките цени, односно на највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштенски и телефонски сообраќај — — — — —	458

НОВО!

НОВО!

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА

СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

**КОН ПОЧЕТОКОТ НА АПРИЛ ИЗЛЕГУВА
ОД ПЕЧАТ****КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ
ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ**

- на српско-хрватски јазик -

Автори: ВЛАСТИМИР ЖИВКОВИЌ
и д-р ПЕТАР РАДУЛОВИЌ

Рецензенти: д-р ДУШАН ЦОТИЧ и ВЕЛИЗАР ПЕТРОВИЌ

Коментарот е изработен според Пречистениот текст на Законот објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/86.

При изработката на Коментарот е даден акцент на практичната примена, зашто се настојуваше да се објаснат поимите и одредбите кои можат да предизвикаат евентуална дилема во примената на Законот. Теориски излагања се дадени само таму каде што тоа беше неопходно, со цел некои прашања подобро да се расветлат, а се со цел да се даде што подобра стручна помош на секој што ќе го применува Законот.

При изборот на судската практика се настојуваше да се прикажат најкарактеристичните одлуки и тоа на судовите од целата територија на СФРЈ, со цел одделни поими подобро да се објаснат со заземените правни сфаќања или правни ставови.

Коментарот корисно ќе им послужи на инспекциските органи, на органите за внатрешни работи, на службите на општественото книговодство, на јавните обвинители, на судите, на правните служби во организациите на здружен труд и во други организации и заедници, како и на адвокатите, на студентите на правните факултети на правниците кои подготвуваат правосудни испити и на сите други заинтересирани органи и организации кои се занимаваат со проблемите на стопанските престапи.

Цена 2.500.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ,
БЕЛГРАД, Јована Ристика бр. 1. Рел. 651-840-
Телекс 11756

